



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2016

**Организација на жените на општина Свети
Николе**

Јануари, 2017

↓ **РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2016 ГОДИНА ВО КОЈ НОСИТЕЛ Е ОЖОСВН** ↓

✓ **ПРОЕКТ:**

„ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ ВО ПРОГРАМАТА ЦИВИКА МОБИЛИТАС - ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО МАКЕДОНИЈА“ II

Втората година од институционалниот грант за ОЖОСВН придонесе кон подобрена административна и организациска работа, активно и зголемено функционирање на извршната канцеларија, подобра комуникација и координација со членството и волонтерите, како и детектирање на недостатоци во досегашното финансиско работење и нивна корекција.

ОЖОСВН е една од 16 граѓански организации кои се носители на институционален грант од Програмата Цивика мобилитас од 2015 година односно од првата година на програмата. Програмата е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

Институционалниот грант се реализира во периодот од 01/04/2016 до 31/03/2017 година, а висината на истиот изнесува 971.668 денари.

✓ **ПРОЕКТ:**

„ЗГОЛЕМИ ГИ СВОИТЕ ВРЕДНОСТИ-ЕДУЦИРАЈ СЕ II“

Организација на жените на општина Свети Николе во периодот Февруари – Мај 2016 година го реализираше проектот „Зголеми ги своите вредности-едуцирај се II“ финансиски поддржан од Генералниот секретаријат при Влада на Р.Македонија. Проектот има за цел да придонесе кон олеснување на пристапот до вработување на млади невработени лица од Р.Македонија, односно зајакнување на капацитетите и стекнување на дополнителни вештини за поголема конкурентност на пазарот на трудот на младите невработени лица на возраст до 35 години од Р.Македонија.

Во рамките на проектните активности се оддржаа 2 тродневни обуки со кои беа опфатени следниве теми: Основи за изработка на бизнис план (4 работилници), Изработка на кратка биографија, Пишување на мотивационо писмо, Интервју за работа, Интернет пребарување за можности за вработување и on-line аплицирање. Обуките се оддржаа во Еуро Хотел Градче – Кочани, а на истите учествуваа 40 учесници од 13 општини од Р.Македонија.

Проектот се реализира во периодот од 01/02/2016 до 31/05/2016 година, а финансиската поддршка за реализација на истиот изнесува 300.000 денари.

✓ **ПРОЕКТ:**

„ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ“

Во периодот Јули-Ноември 2016 година ОЖОСВН го реализираше проектот „Изработка на стратегија за локален економски развој на општина Свети Николе“ финансиски поддржан од Генерален секретаријат при Влада на Р.Македонија.

Целта на проектот е изработка на стратегија за локален економски развој на општина Свети Николе која преку вклучување на сите локални чинители треба да придонесе за остварување на визијата на општината, остварување на стратешките цели, кои пак

претставуваат мерки за идентификување и решавање на најгорливите проблеми со кои се соочува Општина Свети Николе.

Во рамките на проектот се реализираа блок на активности почнувајќи со работен состанок со вработените во ЛЕР, одделението за финансии и градоначалникот на општина Свети Николе, ревидирање (деск истражување) на постојните стратешки документи со кои располага општина Свети Николе, анкетно истражување со претставници на бизнис сектор, невладини организации и граѓани, реализирање на 2 фокус групи со вработени во локалната администрација, државни институции и јавен сектор и реализирање на 3 работилници за изработка на нацрт стратегија за пет години односно за периодот 2016 – 2021 година.

Во рамките на проектот преку различните активности беа опфатени повеќе од стотина граѓани на општина Свети Николе, десетина претставници на бизнис сектор, десетина претставници на граѓанскиот сектор од општината, повеќе претставници од релевантни локални институции и организации. На овој начин се добија релевантни информации, како и идеи и очекувања за идниот локален економски развој на општината и се утврдија и дефинираа приоритетните стратешки области. Со тоа општина Свети Николе доби нова локална стратегија која е изработена преку партиципативен процес на релевантни чинители, а при тоа воведувајќи го и родовиот аспект во истата.

Проектот се реализира во периодот 01/07-30/11/2016 година, а финансиската поддршка за реализирање на истиот изнесува 300.000 денари.

✓ **ПРОЕКТ:**

„СИТЕ ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ДА ГО ПОБЕДИМЕ РАКОТ“

Целта на проектот е зајакнување на самодовербата за полесно надминување на последиците од болеста кај жените заболени и лекувани од малигни заболувања преку давање на соодветна стручна психосоцијална поддршка и креативно исполнети жени. Овој проект е продолжување на истиот проект реализиран во 2015 година и претставува континуирана работа на групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања која е дел од Здравствената Програма на ОЖОСВН, а е поддржан од Локална Самоуправа Свети Николе. Во рамките на проектот беа реализирани 9 работилници за групата за самопомош (жени заболени и лекувани од малигни заболувања), од кои 6 беа едукативни работилници со психолог и доктор, 3 креативни работилници водени од едукатор по креативни вештини, 1 рекреативна екскурзија и една јавна трибина. На едукативните работилници беа опфатени теми како: „Правилна и здрава исхрана“, „Зошто и каде здравјето се губи, што нив лично ги смирува и што ги прави да се чувствуваат мирно, смирено и радосно“, „Психичко и физичко здравје“, „Психологија на простување“ и други теми кои помагаат на жените да ги надминат проблемите и тешкотиите при справување на болеста, ја зајакнат самодоверба, споделуваат и разменуваат лични искуства и информации.

На креативните работилници жените заболени и лекувани од малигни заболувања имаа можност да изработуваат предмети од најразлични материјали (платно, стакло, монистри, бои, хартија во боја и др.). преку овие работилници жените меѓусебно се дружат, зближуваат и квалитетно го исполнуваат нивното слободно време, а воедно изработките кои ги креираат на овие работилници потоа се продаваат и средствата од

продажбата се користат за континуирано функционирање на групата, како и набавка на перики, турбани и ортопедски помагала првенствено за новозаболените жени, но и за останатите. Проектот се реализира во периодот 15/01-31/12/2016 година, а финансиската поддршка за реализирање на истиот изнесува 98.000 денари.

↓ ПРОЕКТИ ВО ПАРТНЕРСТВО ↑

✓ **ПРОЕКТ:**

„УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ВКЛУЧЕНОСТ СО ПОМОШ НА ИПА ПРОГРАМАТА“

Организација на жените на општина Свети Николе (ОЖОСВН) заедно со Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар како ко-апликанти на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) од Скопје, од 15 декември 2015 година, започнаа со спроведување на проектот „Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондови“. Целта на проектот е да се зајакнат капацитетите на Јавната установа Завод за социјални дејности, Центрите за социјална работа низ Р.Македонија и граѓанските организации кои работат на полето на социјална заштита во развивање на иновативни програми за социјална вклученост преку ефикасно користење на фондовите на Европската Унија. Улогата на ОЖОСВН во проектот е преку својот локален координатор да ги координира активностите предвидени во работните планови и да пружа логистичка и техничка поддршка при реализирање на активностите, да организира и учествува на работилници и обуки кои се дел од проектот, како и да соработува со останати граѓански здруженија и Центри за социјална работа на регионално и национално ниво. Проектот се реализира во периодот 15/12/2015-31/03/2017 година, а е дел од IPA-Human Resource Development 04 06 01 финансиски поддржан од страна на Европската комисија. Вкупниот износ на целиот грант изнесува 8.312.955 денари, од кои 328.200 денари се наменети за обврските и одговорностите кои ги реализира ОЖОСВН.

✓ **ПРОЕКТ:**

„НАЦИОНАЛНАТА КАМПАЊА „ПРАВО НА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!““

Националната кампања „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“ се реализира во периодот од 01 декември 2015 до 01 јуни 2016 година. Кампањата е водена од Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенција за млади и спорт и Коалиција СЕГА, а истата ја споведоа организациите: ИНФО СЕГА Прилеп и Кавадарци, Коалиција СЕГА, ИМКА Битола, Сфера Битола, Младински Совет Прилеп, Волонтерски центар Скопје, АЛДА Скопје, Организација на жените на општина Свети Николе и АЦЕ Кавадарци. Во склоп на кампањата се реализираа низа национални креативни активности, национална дискусија и саем на младински организации каде младите имаа можност да се сретнат со Градоначалници и преставници на Агенција за млади и спорт на Р.Македонија.

Целта на кампањата и активностите во неа, е да се подигне свеста за значењето на младинското информирање и Младинските Информативни центри во Македонија. Во Свети Николе активностите ги реализираа младите членови/ки од ОЖОСВН.

Во склоп на кампањата прво во соработка со СОУ „Кочо Рацин“ од Свети Николе се одржа едnodневна работилница со младински лидери и претседатели на класови од училиштето. На работилницата учествуваа 21 претседатели/ки и претставници на класови од сите години и се дискутираше на темата „Младинско информирање“, односно проблеми со кои се соочуваат младите и кои се нивните потреби во однос на информираноста за прашања и теми од нивен интерес. На самата работилница произлезе дека младите од општина Свети Николе многу малку се информирани за теми и настани од нивен интерес и на локално ниво нема воспоставен никаков механизам за споделување на информации директно до младите, дека имаат потреба од Информативна табла каде прегледно ќе бидат поставени активности на организации и настани од интерес за младите.

Потоа во просториите на ОЖОСВН се оддржа средба со активни младински организации и организации кои работат со млади од општина Свети Николе заедно со претставници од Локалната самоуправа. На средбата се споделија информации и се разговараше за поврзување на организациите и Локалната самоуправа од Свети Николе со цел подобрување на работата во полето на младинското информирање.

Кампањата заврши со национална конференција „Информирај се СЕГА“ која се оддржа во Скопје и на која беа презентирани активностите реализирани во кампањата „Право на младинско информирање-информирај се СЕГА!“, како и промотивно видео и брошура за поголема младинска информираност: https://www.youtube.com/watch?v=YERc_BHdx0&feature=youtu.be, http://issuu.com/42507/docs/brochure_all_included/1?e=0/35201828

Проектот финансиски е поддржан од Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција, а ОЖОСВН активностите на локално ниво ги реализираше на волонтерска основа.

✓ **ПРОЕКТ:**

„МОДЕЛИ ЗА РОДОВО УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЛОКАЛНО НИВО“

ОЖОСВН како партнер организација на Центар за истражување и креирање политики од Скопје беше дел од проектот „Модели за родово учество во јавни политики на локално ниво“ финансиски поддржан од UN WOMEN. Проектот има за цел да изврши проценка на партиципативните процеси на локално ниво и да ги идентификува потенцијалните можности за зголемување на учеството на жените во локалните планирања, донесување одлуки, буџетирање и унапредување на родовата еднаквост, а главно преку развивање на модели на интернет алатки за јавни консултации со граѓаните со посебен фокус на вклучување на жените и останатите маргинализирани групи во консултативните процеси и процесите на креирање политики и донесување на одлуки на локално ниво. Во рамките на проектот во Свети Николе прво беше спроведена анкета на 30 лица од општина Свети Николе (20 жени и 10 мажи) во категорија вработени и невработени пасивни и активни баратели на работа. По завршеното анкетирање се реализираа и 2 одделни фокус групи со 10 жени и 6 мажи од анкетираниите. Покрај спроведување на анкетата и организирање на фокус групите, ОЖОСВН имаше улога во обезбедување на логистика на модераторите на фокус групите, обезбедување на информации и контакти од претставници од општината за потребите на проектот, како и да поднесе извештај за спроведените обврски до ЦИКП-Скопје

Локалните активности од проектот во Свети Николе се реализираа во периодот јуни-јули 2016 година, а финансиската поддршка за реализирање на локалните проектни активности изнесува 15.000 денари.

✓ **ПРОЕКТ:**

„SWITCH ON: YOUTH PARTICIPATION“

ОЖОСВН во соработка со Младински сојуз од Крушево ја реализираа младинска јавна дебата на тема „Младинското учество во пракса – градење на ефективно “млади – возрасни” партнерство“. Дебатата се оддржа на 11 мај во Свети Николе како дел од проектот “Switch on: Youth Participation“ на која учествуваа повеќе од 40-тина учесници на различна возраст. Целта на проектот е подигање на свеста за младинското учество во македонското општество преку видео репортажи, циклус на јавни дебати во повеќе градови во Македонија и завршна конференција во Скопје. Носител на проектот е Младински Сојуз од Крушево, а партнери во проектот покрај Организација на жените на општина Свети Николе се и: СППМД-Кавадарци, Европска Гледна Точка-Битола, Центар за рурален развој Бујрум-Куманово и Излез-Скопје. Во склоп на проектните активности беше спроведено истражување, снимена видео репортажа и изработено промотивно видео за младинско учество. Проектот финансиски е поддржан од Европска Младинска Фондација.

✓ **ПРОЕКТ:**

„РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ПРОГРАМАТА „МИГРАЦИИТЕ-ВИСТИНА И ПРЕДИЗВИК““

Организација на жените на општина Свети Николе како институционален грантист од Цивика Мобилитас Програмата беше ко-организатор и логистичка поддршка при реализацијата на десетиот од програмата и вториот за оваа година, Регионален форум наменет за претставници од вардарски и североисточен плански регион на Македонија. Целодневниот Форум се оддржа на 14 јули 2016 година во градската библиотека „Гоце Делчев“ при Домот на културата „Крсте П. Мисирков“ во Свети Николе, а на истиот учествуваа седумдесетина претставници на граѓански организации, општини, граѓани и други заинтересирани луѓе од двата региони. Главниот фокус на форумот беа миграциите односно различните типови на внатрешни и надворешни миграции, обемот кој се повеќе го зафаќаат и што да направиме и како може да влијаеме на спречување и намалување на миграциите во Вардарскиот и Североисточниот плански регион на Македонија. Форумот беше поделен во три работни дела, односно панел дискусија, работилница и меѓусебно запознавање, вмрежување и неформално дружење на учесниците.

Во рамки на првиот дел односно панелот насловен „Миграциите-вистина и предизвик“, панелистите зборуваа за глобалната состојба, причините за миграциите и нивното влијание пред се врз мирот и безбедноста, но и економско-социјалната состојба во Македонија, иселувањето на здравствените работници и ефектите врз здравствениот систем, одливот на кадри и недостиг на лекари по општините како последица од миграциите, потребата од детални анализи и мерки кои треба да се превземат, партиските превирања и политичката состојба во државата, можностите надвор од Македонија, искуство стекнато во странство итн. Вториот дел од форумот продолжи со

интерактивна работилница на која учествуваа сите присутни и беа предизвикани да дадат мислење за одреден став во однос на причините и последиците од миграциите и завршниот дел од форумот имаа презентации на своите активности дел од присутните организации од регионот, а форумот заврши со неформално дружење, размена на идеи и можности за соработка. Во рамките на форумот исто така Жените креативки од Велес, Лозово и Свети Николе се презентираа со изложба на рачно изработени предмети, накит и парчиња облека, изложба на ромската култура од ДРОМ-Куманово, како и дел од присутните организации со свој промотивен материјал. При организација на форумот покрај проектната канцеларија на Цивика Мобилитас Програмата и ОЖОСВН учествуваа и Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ од Велес, Центарот за интеркултурен дијалог од Куманово, Центар на ромска заедница „Дром“ и Мултиетничко здружение Флоренс Најтингел од Куманово. Оваа активност се реализираше во периодот јуни-јули 2016 година, а финансиската поддршка за истата изнесуваше 55.000 денари и беа дел од програмата Civica Mobilitas.

✓ **ПРОЕКТ:**

„YOUTH EXCHANGE ABOUT DISCRIMINATION / МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈА“

Во период од 01.08-12.08.2016 во Париз-Франција, се оддржа младинска размена на тема Youth Exchange about discrimination. Проектот го реализира l'Auberge de Jeunesse Yves-Robertод Париз-Франција, а партнери се Le foyer des jeunes de Marolles - Белгија, Црвено дрво - Србија и Организација на жените на општина Свети Николе-Македонија. Од секоја организација учествуваа по 6 претставници на возраст до 25 години и по еден младински лидер. Фокусот на размената беше Дискриминацијата, а на работилниците беа опфатени теми за типови на дискриминација, ниво на застапеноста во секоја од земјите учеснички, иновативни алатки за подигање на свеста против секаква форма на дискриминација итн. Во работниот дел од размената се реализираше и посета на претставништвото на европскиот парламент во Париз. На посетата учесниците одблизу се запознаа со институциите на Европската Унија и се дискутираше за предизвиците со кои се соочува Европската Унија. Проектот имаше за цел да им овозможи на група млади луѓе да научат како да се соочат со дискриминацијата и да ја развијат способноста да одговорат на овие ситуации. Проектните активности беа насочени кон реализирање на работилници дизајнирани и водени од професионални организации, каде младите ги споделија своите досегашни искуства, се запознаа со дискриминаторските механизми, а со тоа работеа на лично надминување на сопствените стереотипи и предрасуди. Преку спортски, уметнички и културен пристап, се работеше на развивање вештини и способности во борбата против дискриминацијата кај учесниците, а со тоа се придонесе за поголема свест за европско граѓанство и перспектива. Во склоп на проектните активности се одржаа работилници за пишување на драма поврзани со темата, а учесниците подготвија перформанс на тема дискриминација кој беше презентиран пред пошироката јавност, како и песна за дискриминацијата компонирана и изведена од самите учесници.

<https://www.youtube.com/watch?v=Dp3lxUNuWPc>

Уметничкиот дел се состоеше од посета на графити, и запознавање на модата и култура на други националности кои живеат во Франција. Беше организирана посета на квартал каде живее население доселено од Африка и со тоа учесниците имаа можност да се запознаат со нивниот начин на живот, работа, нивната култура, традиција, обичаи. Учесниците на размената имаа можност да ги презентираат своите култури, традицијата и обичаите на земјата од каде што доаѓаат на организирани национални вечери кои беа отворени за пошироката јавност. Домаќинот на размената за сите учесници организира посета на културно историските споменици во Париз и крстарење по Сена. Проектот финансиски е поддржан од Еразмус+ Програмата и град Париз.

✓ **ПРОЕКТ:**

„ФАРЕ НЕДЕЛА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ“

ОЖОСВН на 18ти октомври 2016 година по 12ти пат се вклучи во одбележување на Европската ФАРЕ недела. По тој повод во соработка со основните училишта во општина Свети Николе се организираше турнир во мал фудбал. На турнирот учествуваа екипи од тритте основни училишта од општина Свети Николе и тоа од ООУ „Гоце Делчев“, ООУ „Кирил и Методиј“ од Свети Николе и ООУ „Даме Груев“ од с.Ерџелија. Тимовите беа составени од ученици со различна национална, верска, полова и социјална припадност. Турнирот се одржа во спортската сала „Цар Самоил“ во Свети Николе и беше посетен од околу 100тина посетители. На најдобрите и најуспешни учесници, Г-нот Гордан Здравков, македонската фудбалска легенда од Свети Николе, им додели дипломи и признанија. Победник на турнирот беше екипата од ООУ „Гоце Делчев“ од Свети Николе, второ место екипата од ООУ „Даме Груев“ с.Ерџелија и третто место екипата од ООУ „Кирил и Методиј“ од Свети Николе. На претставниците од училиштата и фудбалскиот клуб „Овче Поле“, ОЖОСВН им додели благодарници за соработка и придонес. За најдобар играч на турнирот беше прогласен Марио Панев, најдобар стрелец со три постигнати голови беше Марио Трајковски, најдобра фудбалерка Стефанија Владева и најдобар голман Јорданче Ефтимов. Со реализирање на проектните активности за подигање на свеста на младите против расизам и дискриминација на спортските терени преку турнир во мал фудбал, фер игра, ширење на соработка и пријателството меѓу младите од основните општински училишта, ОЖОСВН се вклучи во 12тата ФАРЕ неделата со спорт против расизам во Европа и против сите форми на дискриминација по пол и етничка основа во фудбалот и општо во спортот. Проектот се реализираше во периодот септември-октомври 2016 година.

✓ **ПРОЕКТ:**

„ЧУВАР(К)И НА ЈАВНО КЕСЕ“

ОЖОСВН беше дел од проектот „Чувар(к)и на јавно кесе“, кој пак е дел од проектот „Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа и Молдавија“ на UN Women финансиран од Австриската развојна агенција и Швајцарската агенција за соработка. Проектот е предводен од Центарот за истражување и креирање политики-ЦИКП консалтинг од Скопје, а спроведен во соработка со уште 12 невладини организации кои ја сочинуваат неформалната мрежа – Чувар(к)и на јавно кесе. Активностите во однос на селектираните учеснички во проектот започнаа прво со серија на неколку дневни обуки за зајакнување на капацитетите на учесници/чки кои понатаму

директно имаа улога и учество во реализирањето на предвидените активности за мониторинг и анализа на локалните политики од аспект на родово одговорен буџет. Со тоа по завршувањето на обуките беа изработени вкупно 15 студии-родово одговорни анализи на општинските буџети на Аеродром, Битола, Боговиње, Град Скопје, Ѓорче Петров, Маврово-Ростуше, Свети Николе, Струмица, Тетово и Штип, а подготвени од страна на 12 организации кои се дел од неформалната мрежа „Чувар(к)и на јавно ќесе“. Главна цел на анализите е да им се посочи на локалните самоуправи за постоењето на специфичните потреби и проблеми на жените и мажите, можните решенија и колку би чинеле истите, со што пак се очекува општините да почнат поинтензивно да го применуваат родовиот принцип при подготовка на програмите и општинските буџети, а со тоа и да ги прилагодат локалните политики по мерка на жените и мажите. ОЖОСВН родово одговорната анализа ја направи за Програмата на општина Свети Николе за социјална заштита, поконкретно за активностите: Давање поддршка на жени заболени од рак на дојка и Поддршка на лица над 40 години за склучување на брак. Подготвената анализа потоа беше презентирана пред членовите на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените од општина Свети Николе и одделението за Локален економски развој за да ги вклучат предлозите и препораките кои произлегоа од направената анализа во креирањето на локалниот буџет за наредните години. Сите родово одговорни анализи од проектот се достапни на следниот линк: [//www.crpm.org.mk/?p=18733](http://www.crpm.org.mk/?p=18733) Проектот се реализираше во периодот октомври-декември 2016, а финансиската поддршка за истиот изнесуваше 61.500 денари обезбедени од ЦИКП-Скопје.

✓ **ПРОЕКТ:**

„ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ И ДЕВОЈЧИЊАТА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА МИРОТ И ГРАДЕЊЕ ДОВЕРБА“

Проектот е во реализација на Македонско женско лоби од Скопје во партнерство со 10 невладини организации од 10 општини од Р.Македонија, меѓу кои и ОЖОСВН. Во склоп на проектот се оддржаа две обуки за 20 претставници од 10 општини од Р.Македонија. Првата обука беше на тема "Јакнење на капацитетите на претставниците на локалната самоуправа за имплементација на Резолуција 1325", а целта на истата беше да ги запознае учесниците со Резолуцијата 1325, Националниот акциски план за истата, како и со институционалните резултати и предизвици по однос на резолуцијата. Преку обуката учесниците се запознаа за важноста од применливоста на резолуцијата на локално ниво и начини и предлози како наученото да се аплицира во локалните самоуправи. Втората обука на тема "Јакнење на капацитетите за презентирање и лобирањето на Резолуцијата 1325" имаше за цел да ги зајакне капацитетите на учесниците за лобирање и презентирање на резолуцијата во јавноста, посебно во локалната самоуправа пред локалната заедница. Учесниците се информираа за тоа како да пристапат кон медиумите, како да ја промовираат својата работа и со техниките и алатките на процесот на лобирање за примена на резолуцијата на локално ниво. По спроведените обуки секоја од 10те вклучени организации/институции во сколоп на проектните активности имаа за задача да реализираат локални настани. ОЖОСВН организираше работилница на тема „Резолуцијата на Генералното Собрание на

Обединетите нации 1325 за жени, мир и сигурност и нејзина примена на локалната самоуправа“. Работилницата се одржа на 3ти декември во МСУ „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе и беше водена од страна на г-ѓа Афердита Имери – експертка во областа. Целта на работилницата е промовирање на Резолуцијата 1325 за жени, мир и безбедност и нејзина примена во локалната самоуправа, се со цел да се придонесе кон зачувување на мирот, безбедноста на жената и против секаков вид насилство кон жените. На настанот беа присутни претставници на граѓанскиот сектор, Црвен крст и ОЖОСВН, претставници од Локална самоуправа, претставници од КЕМ од Свети Николе, Полициска станица Свети Николе, Центар за социјални работи, претставници од три основни и едно средно училиште од општина Свети Николе, МСУ Гаврило Романович Державин, како и Јавниот обвинител. Воедно со самата работилница се придонесе и кон подготовка на работниот план на Локалниот Совет за превенција во општина Свети Николе, а од работата во групи произлегоа приоритети на кои во иднина ќе треба да се работи поактивно како што се спречување на малолетнички бракови, превенција од семејно насилство на мајките и децата и вештини за самоодбрана на жените. Проектот финасиски е поддржан од Британската амбасада во Скопје.

✓ **ПРОЕКТ:**

„МАКЕДОНСКА АКТИВНА ПЛАТФОРМА ЗА СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА“–МАПСИ

„Македонска активна платформа за социјална инклузија“ е проект финансиран од ИПА компонентата за развој на човечки ресурси, во реализација на Охрид Институт за економски стратегии и меѓународни односи–Скопје, партнерската организација Македонско женско лоби од Скопје и 18 локални партнерски организации, меѓу кои и Организација на жените на општина Свети Николе.

Целта на проектот е да се создаде долгорочна платформа МАПСИ–Македонска активна платформа за социјална инклузија преку чија работа ќе се подобри статусот на ранливите групи, поконкретно на жените и младите на локално ниво во 18 општини во Р.Македонија. Покрај националната платформа МАПСИ, ќе се формираат и 18 локални платформи за социјална инклузија-ЛАПСИ во секоја од општините дел од проектот, кои ќе се развиваат со заедничко делување на единиците на Локалната самоуправа, општинските совети, владините институции, невладините организации, бизнис секторот, центрите за социјална работа, образовни и академски институции и други релевантни чинители. Преку градење на овие локални и регионални мрежи и партнерства ќе се развијат, имплементираат и мониторираат соодветни програми и стратегии за социјална инклузија на жените и младите на локално и регионално ниво. Создавањето на долгорочни мрежи на локално ниво, склучување на партнерства за соработка, мобилизацијата на локалните чинители и само по себе треба да ја поттикне и подобри социјалната инклузија на жените и младите на локално ниво во секоја од општините. На локално ниво во периодот јули 2016 година до април 2017 година, ОЖОСВН заедно со претставници од релевантни институции и организации, преку серија од работилници ќе креираат локални стратегии за социјална инклузија на жените и младите и следење на спроведувањето на овие стратегии. Во овој процес учествуваат триесетина претставници од локалната самоуправа, општинскиот совет, владините институции,

невладините организации, бизнис секторот, центарот за социјална работа, образовни и академски институции, претставници на политички партии, спортски клубови и други релевантни чинители.

✓ **ПРОЕКТ:**
„VOICE UP“

Организацијата на жените на општина Свети Николе како соработник во проектот Voice up, го поддржа настанот „Дај му глас на твојот став“, кој се оддржа на 17ти декември во МСУ „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе. Проектот има за цел да го поттикне граѓанскиот ангажман преку креирање аудио, визуелни и аудиовизуелни содржини на социјалните медиуми, односно да се придонесе кон подигање на свеста кај младите за моќта која што може да ја имаат социјалните медиуми, како и за потенцијалната општествена ангажираност што може да се добие преку нивно користење. За овој проект се организираат настани во неколку градови во Р.Македонија, а Организација на жените на општина Свети Николе го поддржа настанот со потпишување меморандум за соработка и учество на самиот настан со повеќе свои претставници од Програмата за деца и млади и волонтери. На настанот зедоа учество 40тина млади на возраст од 18 до 35 години од општина Свети Николе. На самиот настан се зборуваше за тоа како социјалните медиуми ја променија комуникацијата во светот, снимањето на документираните филмови, фото есеи, за тоа всушност како функционираат социјалните медиуми. На крајот се разви дискусија за потребите и проблемите со кои се соочуваат граѓаните на општина Свети Николе и се разменија мислења, видувања и ставови, како и на кој начин користејќи ги достапните медиумски можности би можело да се влијае врз конкретни промени во општеството. Во рамките на самиот проект има отворено и веб платформа <http://voiceup.mk/> каде учесниците од настаните, но и сите останати заинтересирани млади може да се приклучат, да споделуваат информации и директно заеднички да развиваат медиумски приказни, а за сето тоа ќе имаат и професионална поддршка од експерти во секоја од областите кои се ангажирани од страна на тимот на voice up. Проектот финансиски е поддржан од УСАИД.

↓ **ВОЛОНТЕР ОД МИРОВНИОТ КОРПУС – МАКЕДОНИЈА** ↑

Мировниот корпус е американска организација која е посветена на светскиот мир и пријателството која обезбедува волонтери кои даваат придонес во развојот на заедниците широм светот. Волонтерката од Мировен Корпус која и беше доделена на организацијата за периодот декември 2015-декември 2017година поради здравствени причини ја прекина својата служба во јули 2016 година. Поради тоа Мировниот Корпус понуди можност за замена на волонтерка од новата 21ва група на волонтери во Македонија. Со тоа во ОЖОСВН од декември 2016 до декември 2018 година ќе биде ангажирана волонтерката Дебора Вејкфилд која доаѓа од Алабама, САД. Волонтерката има искуство со работа во граѓански сектор во Америка, менаџмент на човечки ресурси, финансиски развој и сметководство во непрофитни организации, како и развој на социјално претприемништво. Нејзината улога во организацијата ќе биде во насока на

организациско јакнење и финансиска и организациска одржливост, соработка и јакнење на капацитетите на младите членови, како и развој на проектни апликации.

↓ **ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ** ↑

„ХУМАНОСТ НА ДЕЛО“

ОЖОСВН заедно со ООЦрвен Крст од Свети Николе, Локална самоуправа и други институции и организации од општина Свети Николе организираа хуманитарна акција за помош на семејствата кои настрадаа во поплавите кои го зафатија Скопскиот регион во почетокот на август. Волонтерите и волонтерките на Организацијата секојдневно дежураа на пунктот поставен во центарот на градот на кој граѓаните и фирмите од Општина Свети Николе донираа вода, хигиенски средства, храна и финансиски средства. Грижата и добрата воља да се помогне во вакви моменти на настраданите семејства во поплавените подрачја ја покажа хуманата страна на членките и членовите во Организација на жените на општина Свети Николе. Во три-дневната акција беа собрани и испратени финансиски средства, 2 тони вода, 2 тони конзервирана храна, 500 килограми облека и над 100 килограми средства за дезинфекција, како и други средства за хигиена, а многу од жителите на Свети Николе се вклучија и со волонтерка помош на терен во настраданите подрачја.

„ОБУКИ ЗА MS OFFICE – EXCEL, WORD, POWER POINT, ACCESS И OUTLOOK“

Во периодот Јуни-Декември во просториите на Организација на жените на општина Свети Николе поради технички капацитети со кои располага Организацијата, се реализира обука за MS OFFICE за невработени млади лица на возраст до 29 години од општина Свети Николе. Обуките се дел од проектот ESARM - EU Funded Project "Support to the employment of young people, long term unemployed and women II" во реализација на Агенција за вработување на РМ. Целта на проектот е да се интегрираат младите луѓе, долгорочно невработени лица и жени на пазарот на трудот преку зајакнување на сопствените капацитети, знаења, вештини. Обуките се реализираат од страна на Seavus Education And Development Center од Скопје. Со овие обуки беа опфатени повеќе од четириесетина млади од општина Свети Николе, а голем дел од нив беа и членови/волонтери на Организацијата.

„ВЕЛИГДЕНСКИ ХУМАНИТАРЕН ШТАНД“

Во месец Април беа реализирани неколку креативни работилници за изработка на Велигденски украси кои беа изложени и продавани со цел да се соберат средства за поддршка на групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања која повеќе од 12 години функционира во рамките на Здравствената програма на Организацијата. Креативните изработки беа изработени на иницијатива на младите членки/нови во ОЖОСВН, а реализацијата на оваа младинска иницијатива, беше успешна и добро прифатена од граѓаните на Свети Николе. Изложбениот Велигденски продажен штанд опфаќаше над 120 велигденски украси, а беше посетен од над стотина граѓани од општина Свети Николе кои несебично купувајќи рачно изработени Велигденски производи, донираа средства за работата на групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања од општина Свети

Николе. Целта на оваа иницијатива беше да се испита пулсот на светиниколчани за донирање и поддршка на вакви активности, а со цел да се формира фонд за поддршка на жените заболени и лекувани од малигни заболувања.

„ДРУЖЕЊЕ НА ПОСТАРИТЕ И ПОМЛАДИТЕ ЧЛЕНОВИТЕ ОД ОРГАНИЗАЦИЈАТА“

Во организација на Извршната канцеларија на ОЖОСВН се организираше еднодневно дружење на активните членови на организацијата. Еднодневната екскурзија се реализираше на 24 април и на истата учествуваа 20 членови и членки од Организацијата. Тие имаа можност да ги посетат манастирите Успение на Пресвета Богородица во Трескавец и Св. Преображение во Зрзе, како и посета на Тиквешко езеро и Кавадарци. На овој начин членовите/ките и волонтерите/ките имаат можност да се зближат, да споделат лични искуства и заеднички да се дружат без разлика на полот и возраста.

„30 ДЕНА – 30 ЖЕНИ“

Март е месец во знакот на жената и борбата за еднаквост во општеството. Да се биде жена е одговорност исполнета со многу предизвици и искушенија во семејството, работата и воопшто во општеството. Секојдневно сме опкружени со жени-лидерки, жени-херои и наши водилки во животот, пример за сите нас. За таа цел во текот на март месец, Организацијата отвори повик за номинирање на жени кои се пример за инспирација, креативост, добрина, доблест, пожртвуваност, упорност, истрајност... и за кои треба да слушне пошироката јавност. Од 30 номинирани жени во текот на месец април 30 дена, секојдневно беа јавно објавени, секој ден по една жена, на Facebook страната на ОЖОСВН <https://www.facebook.com/womsvetinikole/>. Со тоа Организацијата, на жените од општина Свети Николе и воопшто на сите жени кои се мајки, свекрви, ќерки, сестри, продавачки, политичарки, директорки, чистачки... јавно им се заблагодари за нивниот ангажман и придонес за развој на заедницата.

„ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 8ми МАРТ - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА“

ОЖОСВН оваа година во Свети Николе, организираше одбележување на 8ми Март-Интернационалниот ден на жената. За таа цел се положи цвеќе и им се оддаде почит на жените борци во НОБ од општина Свети Николе на споменикот во нивна чест во градскиот парк. На самиот чин присуствуваа преставници и преставнички на Локална самоуправа Свети Николе, член/ки/ови на останати женски организации од градот, државни институции, училишта и граѓани и граѓанки од општина Свети Николе. Организацијата во чест на 8ми Март приреди средба и коктел во просториите на организацијата за поширокото членство, за соработничките и подржувачите, каде меѓудругото се споделија и разменија мислења и искуства во однос на женскиот активизам и прашања поврзани со еднаквоста на половите во општеството.

„НЕДЕЛА НА ТРАДИЦИЈАТА Св. ТРИФУН 2016“

По покана од општина Демир Капија на 7ми Февруари членки од ОЖОСВН со традиционална Овчеполска трпеза учествуваа на манифестација „НЕДЕЛА НА ТРАДИЦИЈАТА Св.ТРИФУН 2016“. Во пресрет на празникот Св.Трифун беше

организиран 6-тиот по ред Натпревар за најдобра традиционална трпеза на која учествуваа 144 учеснички од повеќе организации од 11 општини од Македонија. МанIFESTацијата ја организираа општина Демир Капија и Центарот за едукација и вмрежување на туризмот „ЦЕНЕТ“. Изложените трпези беа оценувани од страна на врвни Македонски и интернационални готвачи, а настанот беше снимен и прилог за истиот одеше на Алфа телевизија. За секоја учесничка организаторите обезбедија подароци и Благодарници за учество, а за најдобрите следуваа и парични награди. Трпезата „Селска Маса“ од Демир Капија ја доби првата награда, втората ја доби трпезата „Дедо Кољо Добровски“ од Новаци и третата, трпезата „Благовец“ од Демир Капија.

↓ УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОЖОСВН НА ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ТРЕНИНЗИ, ОБУКИ, КОНФЕРЕНЦИИ ↑

➤ Тренинг: „Младинска работа и волонтирање против радикализација“

Волонтерките Мартина Апостолова и Сања Малиновска во соработка со СППМД од Кавадарци учествуваа на тренинг курс кој се реализираше во рамките на програмата Еразмус+ (финансирана од Европската Комисија). Тренинг курсот на тема „Младинска работа и волонтирање против радикализација“ се одржа во периодот од 8 до 15 ноември 2016 во Чрномел, Р.Словенија и на него учествуваа 30 млади од Хрватска, Германија, Македонија, Италија, Полска, Португалија, Словенија, Шпанија, Бугарија, Грција и Велика Британија. Организатор на тренингот беше Младински центар ВIT од Чрномел, Р.Словенија која функционира како невладина организација од јавен интерес во областа на младинската работа. Главна цел на тренингот беше да се изгради професионален развој на младински работници, за да се здобијат со методи потребни за пренесување на заедничките основни вредности на општеството и спречување насилна радикализација на млади луѓе. Учесниците учествуваа во разни активности, дискусии, симулациски вежби, а тренингот беше воден од страна на двајца меѓународни младински тренери - Едвард Шери, поранешен полицаец од Лондон и Михал Браун кој е искусен НВО менаџер, младински работник и тренер од Полска. Тренингот се спроведуваше на англиски јазик, а вечерните часови беа резервирани за слободни активности меѓутоа и за претставување на државите учеснички на овој тренинг курс.

➤ Контакт Семинар: „Социјалното претприемништво - новата ера на бизнисот“

Во рамките на програмата Еразмус+ (финансирана од Европската Комисија) беше реализиран контакт семинар кој се оддржа од 17 до 24 Октомври 2016 година во Задар, Хрватска. Целта на овој контакт семинар беше да се воспостави силна стратешка соработка во областа на социјалното претприемништво помеѓу партнер-организациите на овој проект од следните држави: Велика Британија, Македонија, Романија, Турција, Естонија, Словенија, Шпанија, Полска и на домаќинот-Хрватска. ОЖОСВН како партнер организација од Македонија учествуваше на семинарот со тројца претставници (Александар Богатинов, Александра Николова и Ѓорги Стефанов). Организатор на семинарот беше Carpe Diem од Карловац, здружение за поттикнување и развој на креативни и социјални потенцијали на децата, младите и возрасните. Преку активностите на семинарот учесниците имаа можност да споделат и да се запознаат со

предизвици и пречки при воспоставување социјално претприемништво, како и со недостиг на соодветни информации и искуства од позитивни практики од оваа област. Исто така, социјалното претприемништво се промовираше како алтернатива за младинско вработување и активно учество во заедницата. Учесниците имаа можност да се запознаат со позитивните искуства на здружението „Еко Задар“ од Задар, кои пак ги запознаа присутните и со Хрватската Стратегија за развој на социјално претприемаштво, како и посета на локалната заедничка пиварница „Брлог“ која важи за пример на социјално претприемништво и е прва таква во регионот која е стартувана и водена од жени-претприемачи. Вечерните часови од семинарот беа резервирани за претставување на државите учеснички на овој контакт семинар.

➤ **Регионален форум за источниот и југоисточниот регион под мотото „Вклучени сите, вклученост за сите!“**

На 7ми Октомври 2016 година, во организација на ЦИВИКА МОБИЛИТАС Програмата се одржа Регионален форум за источниот и југоисточниот регион под мотото „Вклучени сите, вклученост за сите!“. Форумот се одржа во Мултимедијалниот центар Канал 77, во Штип. Носечката тема на форумот беше социјалната инклузија, односно потребната соработка за социјална инклузија, за која учесниците на форумот разменија мислења, идеи, искуства и се предложија понатамошни заеднички акции на грантистите. Свои излагања на форумот имаа организации грантисти на Цивика: Планетум од Струмица, Кхам од Делчево, Избор од Струмица, Асоцијацијата за истражување, комуникација и развој Паблик од Скопје, кои споделија свои искуства на полето на социјалната инклузија и социјалното претприемништво. Учесниците на форумот имаа можност да дискутираат во работни групи на две теми: миграции и невработеност. Во овој дел свои презентации и излагања имаа преставници од Медија плус од Скопје, Нов контакт од Скопје и Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип. Форумот за учесниците претставуваше можност за споделување на искуства, презентирање на нови идеи и можност за заеднички настап во иднина. Во неформалниот дел на форумот повеќе организации имаа можност за презентација на организациски активности, како и продукти од активности на грантистите. На покана на Македонскиот центар за меѓународна соработка кој ја реализира Цивика Мобилитас Програмата во Македонија и Канал 77, на форумот учествуваше и ОЖОСВН. Организацијата се вклучи во одбележување на Октомври месец за подигање на свеста за рак на дојка и за таа цел имаше свој штанд со едукативен и информативен материјал за превентивно делување и навремено откривање на ракот на дојка, како и посттретманско справување со болеста. На штандот беа изложени и над 200 рачни изработки од рециклирани материјали, изработени од вредните и креативни раце на членките од групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања како и други членки/ови на Организацијата поддржувачи на оваа целна група. Рачните изработки беа од продажен карактер, а средствата од продажбата се наменети за помош и поддршка на членките на групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања при ОЖОСВН.

➤ **Годишно собрание на Коалиција Сега**

ОЖОСВН со свој претставник учествуваше на Годишното собрание на Коалиција на младински организации СЕГА кој се оддржа на 30 Јуни во Скопје. На Собранието беше донесена одлука за изменување и дополнување на Статутот и за проширување на дејноста на СЕГА. На Собранието организациите членки на СЕГА го ревидираа своето членство, беа разгледани и усвоени програмскиот и финансискиот извештај од работата на Коалицијата во 2015 година и беше усвоена и Годишната програма за работа за 2016 година. На Собранието се избраа нови членови на Управниот Одбор и се изврши реизбор на членовите на Надзорниот Одбор. На самиот настан ОЖОСВН доби Сертификат за членство од страна на Коалицијата за 8 години активно учество во креирањето на младинските политики во Р. Македонија.

↓ ОЖОСВН ТЕКОВНО ГИ ЗАЈАКНУВА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ И ПОДДРЖУВАЧИ ↑

Организација на жените на општина Свети Николе во континуитет работи на зајакнување на капацитетите на своите членови и поддржувачи вклучувајќи ги во низа настани, активности, работилници на Организацијата и во соработка со повеќе партнерски организации од Македонија и од странство. Во соработка со Совет за превенција против малолетничка деликвенција, СППМД од Кавадарци, две волонтерки (Ана Панева и Ивона Ончева) од Организацијата од 17 Април до 01 Јуни 2016 година како EVS волонтерки се вклучија во подготовка, промоција и организација на 17-иот Интернационален Бодрумски фестивал на танци 2016, кој се одржи од 24 до 29 Мај во Бодрум, Р.Турција. Проектот „Where Passion Ignites Inspiration“ финансиски поддржан од програмата Еразмус+ се реализира од страна на Турската организација „Bodrum Dance Club Association“. Исто во соработка со СППМД од Кавадарци, волонтерите Иво Митрушев и Сања Ваневска од ОЖОСВН од Јуни 2016 година до Март 2017 година, односно во период од 9 месеци ќе бидат вклучени во реализација на EVS проектот „Be the part of BIT“ кој исто е дел од Еразмус+ програмата, а се реализира во Ч’рномел, Р.Словенија.

Во соработка со Волонтерски Центар Скопје (ВЦС) од Скопје, Дарко Јованчевски и волонтерката Сања Малиновска од ОЖОСВН во Мај зедоа учество на Тренинг курс Seeds for sustainable development дел од програмата Еразмус +, а во реализација на Environment engineering group, Нови Сад-Србија. Тренинг курсот се одржа во Рудник, Србија.

Двете членки од ОЖОСВН Рахела С.Манева и Билјана Панева присуствуваа на меѓународна Мировна конференција во Париз од 10-12 Јуни во Организација на Европската Екуменска мрежа. Конференцијата се одржа во Центарот Loisy во близина на Париз и на неа зедоа учество 80 учесници од 14 Европски земји. Конференцијата се одржа напоредно со најголемиот саем на воена опрема EUROSATORY и имаше за цел да даде свој придонес за разрешување на конфликтите со заложба за градење на сигурнос преку ненасилство, а не преку примена на сила.

Рахела С.Манева, членка на Организација присуствуваше на конференција на тема „Младите и миграциите“ која се одржа во склоп на Неделата на културата на 17 Јуни во

организација на Друштвото за развој на доброволна работа од Ново Место од Словенија.

Двајца претставници од ОЖОСВН (Дарко Јованчевски и Александра Тодевска) на 20 и 21 април 2016 година зедоа учество на работилница за користењето на социјалниот маркетинг за постигнување на целите на граѓанските организации. На работилницата учествуваа дваесетина претставници на грантисти на Цивика мобилитас Програмата и истата беше реализирана од страна на Сајмон Форестер, меѓународен експерт на програмата. Учесниците на работилницата, разменија свои досегашни искуства поврзани со социјалниот маркетинг, се запознаа со концептот и стратегиите за социјален маркетинг, формулирање на стратешките цели за социјален маркетинг, но и се презентираа идеи за користење на социјалниот маркетинг во својата работа.

ОЖОСВН со цел да ги зајакне капацитетите на своите членови на младинскиот клуб организираше обука за развој на проектна идеја и пишување на предлог проекти. Обуката се реализира во шест еднодневни работилници кои се реализираа во периодот од 12 мај до 16 јуни. На работилниците учествуваа 9 волонтери, а целта на циклусот обуки е учесниците да стекнат знаења и вештини за развивање проектна идеја, приоритизирање на потреби и проблеми, потполнување конкретна проектна апликација и воопшто сите елементи на проектен циклус. Работилниците беа реализирани од волонтерката на Мировен корпус-Лора Дашер, а работен јазик на работилниците беше англиски.

Волонтерите од Мировен Корпус Лора Дашер, волонтерка во ОЖОСВН и Кајл Милфорд во почетокот на Април одржаа и информативна сесија за Летни кампови Girls Leading Our World (GLOW) и Young Men Leadership Project за лидерство и лидерски вештини која беше наменета за млади на возраст од 14 до 17 години од Свети Николе. На информативната средба младите беа запознаени со активностите и можностите за учество на камповите кои се одржаа во јули во Крушево. На сесијата учествуваа околу 25 млади, а од нив беа избрани едно машко и едно девојче кои што беа дел од камповите кој се во реализација на Мировниот корпус и ИМКА Македонија од Битола.

Волонтери и волонтерки од Организацијата во периодот Април-Јуни посетија обуки во организација на ХЕРА, ЦИД Куманово, ЦИВИКА МОБИЛИТАС, Институт за демократија, Фондацијата ФОКУС од Велес и др опфаќајќи најразлични општествени теми од нивен интерес.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За период од 01.01.2016 – 31.12.2016 година

ОПИС	Износ во денари 2016г.
I АКТИВА	
Основни средства	/
Тековни (обратни средства)	/
Парични средства	393.882

Организација на жените на општина Свети Николе

Ситен инвентар	/
Активни временски разграничувања	/
ВКУПНО АКТИВА	393.882
II Фондови и обврски	
Сопствени средства	/
Краткорочни тековни средства	393.882
Други извори	/
ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ	393.882

БИЛАНС НА УСПЕХ

За период од 01.01.2016 – 31.12.2016 година

ОПИС	Износ во денари 2016г.
I. Приходи	
I.a. Редовни приходи-Донации	1.711.474
I.б. Други приходи	34.800
I.б-1. Камата	31
I.б-2. Членарина	44.300
I.б-3. Други приходи	/
I.в. Приходи од минатата година	603.483
ВКУПНО ПРИХОДИ	2.394.088
II. РАСХОДИ	
II.a. Трошоци по проекти	1.741.996
II.б. Сопствени трошоци	258.210
II.в. Останати расходи	15.000
Вкупно расходи	2.000.206
Вишок на средства	393.882

Организација на жените на општина Свети Николе
Претседателка
Даниела Панева